

**ФОРМУЛАР
ЗА ПРЕДДОГОВОРНИ ИНФОРМАЦИИ (ПОДАТОЦИ) ЗА ПОНУДЕНИТЕ
КРЕДИТНИ УСЛОВИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ**

1. Податоци за кредиторот / кредитниот посредник

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОРОТ	
Колона 1	Колона 2
1. Назив на кредиторот	ТТК Банка АД Скопје
2. Адреса (адреса на која е достапен кредиторот)	ул. „Народен фронт“ 19 а Скопје
3. Број на телефон*	389 (0)2 32 47 000
4. Електронска пошта*	ttk@tk.com.mk
5. Факс*	389 (0)2 31 31 387
6. Интернет-страница*	www.ttk.com.mk
ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТНИОТ ПОСРЕДНИК (доколку е применливо)	
7. Име и презиме, односно назив на кредитниот посредник	
8. Адреса (адреса на која е достапен кредиторот)	
9. Број на телефон*	
10. Електронска пошта*	
11. Факс*	
12. Интернет-страница*	

*Овие информации не се задолжителни за кредиторот / кредитниот посредник

2. Податоци за кредитниот производ

Колона 1	Колона 2									
13. Вид на кредитот	VISA CLASSIC кредитна картичка									
14. Вкупен износ на кредитот којшто ги вклучува:										
- валутата во која е изразена главницата или за која е поврзана главницата,	<ul style="list-style-type: none"> При користење на кредитната картичка во земјата, корисникот се задолжува во денари. При користење на кредитната картичка во странство, корисникот се задолжува во денарска противвредност на износот изразен во евра, по менувачкиот продажен курс на Банката. Сите трансакции во валути различни од евра, најпрво се разменуваат во евра според официјалниот курс во системот на Visa Inc., па потоа се задолжуваат во денарска противвредност. 									
- вкупниот износ во денари, за кредитите одобрени во денари,	Макс. износ 500.000 денари									
- вкупниот износ во странска валута, за кредитите одобрени во странска валута	Информацијата не е релевантна за овој кредит									
- вкупниот износ на денари како противвредност на странската валута, за кредитите со валутна клаузула	Информацијата не е релевантна за овој кредит									
- девизен курс по кој ќе се врши исплатата на кредитот (доколку е применливо)	Информацијата не е релевантна за овој кредит									
- девизниот курс по кој ќе се врши наплатата на кредитот (доколку е применливо). Се наведува висината на девизниот курс на денот на изготвување на формуларот. При ануитетска отплата на кредитот (на рати) висината на девизниот курс за поделните рати може да се разликува	Информацијата не е релевантна за овој кредит									
15. Услови за искористување на кредитот (како и кога ќе се врши исплата на средствата врз основа на кредитот)	Користењето на кредитната картичка се врши по приемот на картичката во рамки на расположливото салдо, односно во рамки на дневниот лимит за безготовинско плаќање производи и за подигнување готовина од банкомат во земјата и во странство.									
16. Траење на договорот за кредит	Прво издавање - 3 години, обновување 3 години.									
17. Износ на поединечните плаќања и онаму каде што е соодветно за видот на кредитот - број на ратите, динамика или редоследот на пристигнување на ратите коишто треба да се платат	<p>Можност за:</p> <ul style="list-style-type: none"> Целосна отплата на искористениот кредитен лимит; Месечна отплата на долгот во согласност со договорениот процент на отплата - минимален месечен износ на плаќање изнесува 5% од искористениот кредитен лимит на крајот на месецот (во согласност со месечниот извештај) и истиот е променлив во согласност со промената на интерните акти на Банката. Минималниот износ за плаќање се пресметува како процент од вкупните обврски на корисникот на крајот на секој месец, за кој се пресметува обврската зголемена за провизиите и пресметаните камати, но не помалку од 300,00 денари. 									
18. Опис на стоката или услугата и нејзината цена во готово, во случај на кредит во форма на одложено плаќање за одредени стоки или услуги и поврзани договори за кредит (доколку е применливо)	Не е применливо									
19. Гаранции за кредитот, доколку е применливо (опис на инструментот за обезбедување којшто се бара од потрошувачот за склучување договор за потрошувачки кредит)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Износ на плата</th> <th>Износ на кредит</th> <th>Обезбедување</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>30.001 денари</td> <td>Без жиранти</td> <td>до 120.000 денари</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 (еден) жирант</td> <td>од 120.000 до 360.000 денари</td> </tr> </tbody> </table>	Износ на плата	Износ на кредит	Обезбедување	>30.001 денари	Без жиранти	до 120.000 денари		1 (еден) жирант	од 120.000 до 360.000 денари
Износ на плата	Износ на кредит	Обезбедување								
>30.001 денари	Без жиранти	до 120.000 денари								
	1 (еден) жирант	од 120.000 до 360.000 денари								

		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>2 (двајца) жиранти</td> <td>од 360.000 до 600.000 денари</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">≤30.000 денари</td> <td>Без жиранти</td> <td>до 60.000 денари</td> </tr> <tr> <td>1 (еден) жирант</td> <td>од 60.000 до 120.000 денари</td> </tr> <tr> <td>2 (двајца) жиранти</td> <td>од 120.000 денари</td> </tr> </table>		2 (двајца) жиранти	од 360.000 до 600.000 денари	≤30.000 денари	Без жиранти	до 60.000 денари	1 (еден) жирант	од 60.000 до 120.000 денари	2 (двајца) жиранти	од 120.000 денари
	2 (двајца) жиранти	од 360.000 до 600.000 денари										
≤30.000 денари	Без жиранти	до 60.000 денари										
	1 (еден) жирант	од 60.000 до 120.000 денари										
	2 (двајца) жиранти	од 120.000 денари										
		<p>Дополнително:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Меница со менична изјава потпишана од кредитобарателот и жирантот/ите • Административна забрана на плата од фирмата во која работи кредитобарателот и жирантот/ите и согласност за активирање (доколку акционерското друштво/ буџетската државна институција/ јавното претпријатие ја издава) • Траен налог за наплата на месечните анuitети од сметката на корисникот за приматели на плата, пензија преку ТТК Банка <p>За секоја поединечна кредитна изложеност на Банката кон физичко лице по основ на кредитна картичка во износ над 300.000 денари за неприматели на плата преку Банката или над 400.000 денари за приматели на плата преку Банката, која е обезбедена со меница, меницата мора да биде во форма на нотарски акт.</p>										
20.	Обврска за склучување договор за дополнителни услуги, доколку склучувањето на таквиот договор е задолжително за добивање на кредитот или за добивање на кредитот согласно со условите од рекламирањето	Корисникот на кредитната картичка нема обврска за склучување договор за дополнителни услови										
21.	Посебна сметка на која се евидентираат уплатите и исплатите врз основа на кредитот, доколку е применливо	Корисникот на кредитната картичка нема обврска да отвори посебна сметка на која се евидентираат уплатите и исплатите врз основа на обврските по кредитната картичка.										

3. Податоци за трошоците за кредитот

	Колона 1	Колона 2
22.	<p>Вид на каматната стапка</p> <p>Кредиторот/кредитниот посредник е должен на потрошувачот да му го соопшти видот на каматната стапка и да му даде објаснување што означува таа каматна стапка, како и периодите, условите и постапката за промена на каматната стапка</p> <p>Кредиторот/кредитниот посредник е должен да го информира потрошувачот дали за промената на каматната стапка е потребна согласност од потрошувачот</p> <p>Доколку во различни периоди се применуваат различни каматни стапки, сите наведени информации се наведуваат за секоја каматна стапка</p>	<p>За приматели на плата/пензија преку Банката и вработени во банки и во финансиски институции што се приматели и неприматели на плата преку Банката се пресметува и наплатува камата по фиксна каматна стапка на искористениот износ од кредитниот лимит, во случај на континуирано редовно подмирување на обврските (да нема доцнење поголемо од 30 дена) во текот на првата година од користењето.</p> <p>Во случај на нередовно подмирување на обврските (доколку има едно доцнење поголемо од 30 дена), во останатиот период, од месецот во кој се доцни со уплатата до истекот на важноста на картичката, се пресметува камата по променлива каматна стапка согласно Одлуката за каматни стапки на Банката соодветно на категоријата на корисник.</p> <p>За неприматели на плата/пензија преку ТТК Банка се пресметува и наплатува камата по променлива каматна стапка согласно Одлуката за каматни стапки на Банката.</p> <p>Банката го задржува правото да ги промени договорните услови, односно типот и висината на каматната/ите стапка/и и начинот на пресметка доколку во текот на отплатата на кредитот дојде до промена на статусот на корисникот на кредитот од примател во непримател на плата/пензија на трансакциска сметка во Банката, во согласност со важечките услови за соодветниот статус на корисникот на кредитот согласно Одлуката за каматни стапки на Банката како и да ја промени висината на вкупните трошоци на кредитот, и висината на годишната стапка на вкупни трошоци во согласност со условите кои важат за корисниците на кредит кои не примаат плата/пензија преку ТТК Банка.</p> <p>Доколку во одреден период, во текот на отплатата на кредитот, договорната каматна стапка ја надмине максималната законска казнена каматна стапка Банката, во тој период, ќе пресметува и наплатува камата по максималната законска казнена каматна стапка.</p> <p>При промена на каматната стапка, Банката ќе го извести Корисникот на кредитот во писмена форма или во електронска форма преку друг траен медиум (интернет-банка, преку е-маил и др.) по настанатата измена во пресметката, а минимум 15 дена пред достасувањето на анuitетот со примена на променетата каматна стапка и при тоа ќе го извести корисникот за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - износот на анuitетот по промената на каматната стапка, - за промената на висината на трошокот, - за бројот и периодот на плаќање на анuitетите доколку истите се променат.
23.	<p>Висина на договорената каматна стапка (изразена во % на годишна основа)</p> <p>Доколку во различни периоди се применуваат различни каматни стапки, овие информации се наведуваат за секоја каматна стапка</p>	<p>На искористениот износ од кредитниот лимит, во случај на континуирано редовно подмирување на обврските (да нема доцнење поголемо од 30 дена) во текот на првата година од користењето Банката пресметува и наплатува камата по фиксна каматна стапка која во моментот на склучување на Договорот изнесува 0% годишно за приматели на плата/пензија преку Банката и вработени во банки и во финансиски институции што се приматели и неприматели на плата преку Банката. Во останатиот период се пресметува</p>

		<p>камата по променлива каматна стапка како збир на Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата и 7,25 процентни поени и во моментот изнесува 9,75% за приматели на плата/пензија во Банката како и вработени во финансиски институции кои се приматели/неприматели на плата во Банката.</p> <p>Во текот на првата година во случај на нередовно подмирување на обврските (доколку има едно доцнење поголемо од 30 дена), од месецот во кој се доцни со уплатата до истекот на важноста на картичката, се пресметува камата по променлива каматна стапка која се пресметува како збир на Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата и 7,25 процентни поени и во моментот изнесува 9,75% за приматели на плата/пензија во Банката како и вработени во финансиски институции кои се приматели/неприматели на плата во Банката.</p> <p>За неприматели на плата/пензија каматната стапка е годишна променлива и се пресметува како збир на Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата и 7,75 процентни поени и во моментот изнесува 10,25% во согласност со Одлуката за каматни стапки на Банката на денот на давањето на формуларот.</p> <p>Прилагодувањето на номиналната каматна стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 Јануари и 1 Јули секоја година, согласно Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата важечка на последниот ден од претходното шестмесечие (31 Декември односно 30 Јуни).</p>
24.	<p>Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ) изразена во % на годишно ниво претставена преку репрезентативен пример.</p> <p>При пресметката на СВТ, кредиторот не го вклучува износот на трошоците којшто не му е познат, но е должен тоа јасно да го наведе</p> <p>Вкупен износ што го плаќа потрошувачот (збир на кредитот и вкупните трошоци за кредитот, односно сите трошоци, вклучувајќи камати, провизии, други надоместоци, коишто потрошувачот треба да ги плати при одобрувањето и редовна отплата на кредитот и коишто му се познати на кредиторот, освен нотарските трошоци, а со вклучување на трошоците за дополнителни услуги поврзани со договорот за кредит, доколку користењето дополнителни услуги е задолжително за одобрување на кредитот или за неговото одобрување под назначените услови и доколку му се познати на кредиторот)</p>	<p>Стапката на вкупни трошоци не е можно да се утврди.</p> <p>Трошоци кои не се опфатени во пресметката на СВТ и/или не се познати:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Трошок за меница од 100 до 500 денари во зависност од одобрениот износ; • Годишна членарина за основна картичка: 1.200,00 ден на 12 месечни рати; • Годишна членарина за основна картичка за приматели на плата преку ТТК Банка: 600,00 ден на 12 месечни рати (без надоместок за првата година за одобрени кредитни картички по поднесени апликации во промотивен период до 31.03.2019 година); • За остварен годишен промет во трговија над 100.000,00 денари без членарина; • Годишна членарина за дополнителна картичка: 600,00 ден. на 12 месечни рати.
25.	<p>Трошоци за склучување договор за дополнителни услуги поврзани со договорот за потрошувачки кредит (како на пример договор за осигурување), доколку склучувањето на таквиот договор е задолжително за добивање на кредитот или за добивање на кредитот согласно со условите од рекламирањето, доколку е применливо</p> <p>Доколку на кредиторот, односно кредитниот посредник не му е позната висината на овие трошоци, тој е должен тоа јасно да го наведе</p> <p>Кредиторот, односно кредитниот посредник е должен да наведе дали овие трошоци се вклучени во пресметаната СВТ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Нема трошоци за склучување договор за дополнителни услуги
26.	<p>Трошоците за водење една или повеќе сметки на кои се евидентираат уплатите и исплатите на искористениот дел од кредитот, доколку е применливо.</p> <p>Доколку на кредиторот, односно кредитниот посредник не му е позната висината на овие трошоци, тој е должен тоа јасно да го наведе.</p> <p>Кредиторот, односно кредитниот посредник е должен да наведе дали овие трошоци се вклучени во пресметаната СВТ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 29 денари месечно за водење трансакциска сметка. Овој трошок не влегува во СВТ.
27.	<p>Нотарски трошоци што ги плаќа потрошувачот при склучување на договорот, доколку е применливо.</p> <p>Доколку на кредиторот, односно кредитниот посредник не му е позната висината на овие трошоци, тој е должен тоа јасно да го наведе.</p>	<p>За секоја поединечна кредитна изложеност на Банката кон физичко лице по основ на кредитна картичка во износ над 300.000 денари за неприматели на плата преку Банката или над 400.000 денари за приматели на плата преку Банката, која е обезбедена со меница, меницата мора да биде во форма на нотарски акт со извршни клаузули.</p> <p>Во овие случаи се плаќаат нотарски трошоци. Не е позната висината на нотарските трошоци.</p>

	Овие трошоци не се вклучени во пресметаната СБТ.	Во согласност со Тарифата за надоместоци на Банката достапна на интернет-страницата www.ttk.com.mk и во деловната мрежа на Банката. Доколку во текот на користењето на кредитната картичка дојде до промена на износот, видот на трошокот/трошоците и/или воведување нов/нови трошок/трошоци за истите, корисникот на кредитната картичка се согласува да биде известен со писмено известување/ и/или преку траен медиум. Во случај на неприфаќање на промените наведени во известувањето, корисникот има право во рок од 14 дена да поднесе писмено известување за неприфаќање промена на условите/трошоците на користењето на кредитната картичка и условите/трошоците на кредитната картичка. Доколку корисникот го склучил овој договор како примател на плата/пензија на трансакциска сметка во Банката, односно под условите за кредитирање предвидени за приматели на плата /пензија преку Банката, истиот се обврзува сè до целосно измирување на обврските од овој договор да прима плата/пензија на трансакциска сметка во Банката, во спротивно Банката има право: - да ја зголеми каматната стапка во согласност со условите што важат за корисници на кредит кои не примаат плата/пензија преку Банката, а во согласност со Одлуката за каматни стапки на Банката; - да ја промени висината на вкупните трошоци на кредитот, како и висината на годишната стапка на вкупни трошоци во согласност со условите што важат за корисниците на кредит кои не примаат плата/пензија преку ТТК Банка.
28.	Други трошоци коишто произлегуваат од договорот за потрошувачки кредит и условите под кои тие трошоци можат да се променат, доколку е применливо. Доколку на кредиторот, односно кредитниот посредник не му е позната висината на овие трошоци, тој е должен тоа јасно да го наведе. Кредиторот, односно кредитниот посредник е должен да наведе дали овие трошоци се вклучени во пресметаната СБТ.	
29.	Каматна стапка применлива во случај на задоцнети плаќања, изразена во % на годишна основа, услови за нејзина промена Предупредување за последиците од неплаќање на ратите	При нередовна отплата, надостасаните, а неплатени обврски по основ на достасаниот износ месечен износ за плаќање, Банката ќе пресметува и ќе наплатува законска казнена камата од денот на достасаноста до денот на целосна наплата. Казнената камата за кредити во МКД при давањето на формуларот изнесува 10,50%. Банката ја определува висината на стапката и начинот на пресметката на законската казнена камата во согласност со законските прописи, односно истата се определува за секое полугодие во висина на референтната стапка на НБРМ што важела на последниот ден од полугодие што му претходело на тековното полугодие зголемена за осум процентни поени. За ненавремено извршување на обврските по кредитна картичка ќе се наплати: - прва опомена (известување) 150 ден.; - втора опомена 300 ден.; - опомена пред тужба 600 ден. Банката има право да изврши намалување на одобриениот кредитен лимит, блокирање или евентуално стопирање на картичката. Банката го смета кредитниот лимит за целосно доспеан и има право да ги активира воспоставените инструменти за обезбедување и да бара затворање на картичката и целосна наплата на лимитот со соодветна пресметана камата, провизија и други трошоци во случај ако корисникот доцни со плаќање на првиот, односно два последователни месечни минимуми. За картичките кои се одобрени по поднесени апликации во промотивен период до 31.03.2019 година со фиксна годишна каматна стапка од 0% во текот на првата година од користењето, во случај на нередовно подмирување на обврските (доколку има едно доцнење поголемо од 30 дена), во останатиот период, од месецот во кој се доцни со уплатата, се пресметува камата по променлива каматна стапка согласно Одлуката за каматни стапки на Банката соодветно на категоријата на корисник.

4. Останато

30.	Имате право да се откажете од договорот за потрошувачки кредит, во определен рок	Корисникот на кредитна картичка има право со писмено известување доставено до Банката да ја откаже кредитната картичка најдоцна во рок од 14 дена од денот на склучувањето на договорот или денот кога се добиени информациите за промена на договорот.
31.	Имате право на целосна или делумна предвремена отплата на кредитот, а кредиторот / кредитниот посредник е должен да ви ја соопшти висината на надоместокот којшто треба да го платите и начинот на неговото одредување	Корисникот на кредитна картичка има право да изврши предвремена отплата на недостасаниот дел од кредитот делумно или во целост. Банката не пресметува надоместок при предвремена делумна или целосна отплата на кредитот.
32.	Раскинување на договорот за потрошувачки кредит (Кредиторот / кредитниот посредник е должен да ви ги соопшти правото, постапката и условите за раскинување на договорот за потрошувачки кредит)	Корисникот на кредитна картичка има право да го раскине договорот за кредит со доставување писмена изјава, во рок од десет дена од плаќање на првото достасано побарување, доколку договорот не ги содржи законски пропишаните задолжителни елементи.
33.	Ако по поднесеното барање за кредит, барањето се одбие заради добиените информации од бази на податоци, имате право, кредиторот, односно	Доколку барањето за кредитна картичка се одбие врз основа на информации добиени од базата на податоци за клиентот, корисникот има право да побара и да добие бесплатна информација за причините на одбивањето

	кредитниот посредник веднаш и бесплатно да ве информира за тие информации и за начинот на кој ги прибавил информациите. Овие информации се даваат во сите случаи, освен ако давањето на информациите е забрането со закон.	
34.	Право на бесплатна копија од нацрт-договорот за потрошувачки кредит Имате право, на ваше барање, бесплатно да добиете копија од нацрт-договорот за потрошувачки кредит. Нема да се достави нацрт-договор доколку кредиторот / кредитниот посредник во време на поднесувањето на барањето не сака да пристапи кон склучување на договорот за потрошувачки кредит	Корисникот, на свое сопствено барање, има право на бесплатен примерок од нацрт-договорот за издавање и користење Visa Classic картичка.
35.	Рок во кој кредиторот, односно кредитниот посредник е обврзан со преддоговорните информации, доколку е применливо	Информациите содржани во овој формулар важат на датумот на предавање на формуларот. Банката има право да изврши промени во условите поради деловната политика или врз основа на анализите за кредитната способност на клиентот.

Датум на предавање на формуларот:

Примил:
